



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскосрпски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни издавања 181-13-602-33 за огласи 181-13-602-31.

Среда, 7 јули 1965

БЕЛГРАД

БРОЈ 30

ГОД. XXI

Цена на овој број е 75.— дин. — Претплата за 1965 година изнесува 3.500.— дин а за странство 3.500.— динари — Репакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошта факс 226 — Телефонии: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661. Служба за претплата 51-732 и Пропаганда служба 51-671

525.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ВОЗДУХОТ ОД ЗАГАДУВАЊЕ

Се прогласува Основниот закон за заштита на воздухот од загадување, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 24 јуни 1965 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 7 мај 1965 година.

П. Р. бр. 320
25 јуни 1965 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател,
Александар Ранковиќ, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН

ЗА ЗАШТИТА НА ВОЗДУХОТ ОД ЗАГАДУВАЊЕ

И. Општи одредби

Член 1

За да се заштити здравјето на населението и се заштити општествениот и личниот имот од штетно дејство на загаден воздух, со овој закон се уредува надзорот над објекти што можат да го загадат воздухот и се определуваат мерки за заштита на воздухот од загадување.

Член 2

Како загадување на воздухот се подразбира испуштање односно уфрлање во воздухот гас, пара, чад, прав, радиоактивни и други материи во количини што можат штетно да влијаат врз здравјето на населението и врз општествениот и личниот имот.

Како загаден воздух во смисла на овој закон се подразбира воздухот во кој има штетни материи над дозволената граница.

Член 3

Одредбите од овој закон за надзорот и мерките се однесуваат на:

1) локација, проектирање, изградба и реконструкција, како и на пуштање во работа објекти и постројки кои со испуштање разни материи можат да го загадат воздухот (индустриски и занаетчиски

објекти, топлани, јавни и други деловни згради, лаборатории, како и други објекти во кои се работи со штетни и радиоактивни материи);

2) возила што имаат мотори со внатрешно изгорување, локомотиви, локомобили и бродови;

3) превоз, сместување и отстранување на сите штетни материи што во вид на гас, пара, прав или на друг начин можат да го загадат воздухот;

4) уреди за фаќање и пречистување на гас, пара, чад, прав и други отпадочни материи;

5) инструменти што служат за откривање и определување на видот и количината на гас, чад, пара, прав и други штетни материи што можат да го загадат воздухот.

Член 4

Со закон можат да се стават под надзор и други извори на загадување на воздухот (станбени згради и др.) и да се пропишат и други мерки за заштита на воздухот од загадување.

Член 5

Заштита на воздухот од загадување е должност на општествено-политичките заедници, работните и други организации и граѓаните.

Заштитата на воздухот од загадување и отстранувањето на штетните последици по здравјето на населението и општествениот и личниот имот се организираат и се спроведуваат во општина, ако организирањето на заштитата и спроведувањето на одделни мерки не се со закон ставени во надлежност на друга општествено-политичка заедница.

II. Мерки за заштита на воздухот од загадување

Член 6

Кон изградба на индустриски и други објекти и постројки, кои со испуштање гас, чад, пара, прав и други штетни материи можат да го загадат воздухот, не може да се пристапи ако не се обезбедени технички и други услови за заштита на воздухот од загадување над дозволените граници.

Изградба на објектите и постројките од ставот 1 на овој член кај кои со технички и други мерки не може да се спречи загадување на воздухот над дозволените граници може да се врши само на места што по својата географска положба, конфигурацијата на теренот, климатските и други карактеристики обезбедуваат атмосферата на населбата да се заштити од загадување. Изградба на такви објекти и постројки може да се врши само врз основа на посебно одобрение од надлежниот републички орган.

Член 7

Кон изградба и реконструкција на објекти може да се пристапи само ако проектот за изградба односно реконструкција обезбедува услови потребни за заштита на воздухот од загадување.

Член 8

Изградени и реконструирани објекти не смеат да се пуштат во работа додека не се утврди дека се изградени во согласност со проектот односно дека нивната работа нема да предизвика загадување на воздухот над границата определена со прописите.

Член 9

Органот на управата надлежен за давање одобренија за локација, изградба односно реконструкција или за пуштање во работа на објекти не може да издаде одобрение ако не се исполнети пропишаните услови за заштита на воздухот од загадување.

Решението во смисла на ставот 1 од овој член се издава во согласност со органот на управата надлежен за работите на санитарната инспекција.

Член 10

Објектите и други извори на загадување на воздухот (член 3) мораат да бидат изградени и одржувани така што да не испуштаат штетни материји во воздухот во количина поголема од дозволената.

Член 11

Уредите што служат за фаќање и пречистување на гас, чад, пара, прав и други штетни материји можат да се пуштаат во промет и да се употребуваат само ако е нивната ефикасност за наменетите цели утврдена на начинот определен со прописите.

Сојузниот секретар за здравство и социјална политика ги определува установите за испитување и утврдување ефикасноста на уредите од ставот 1 на овој член.

Член 12

Станбените делови на населби (станбени зони) мораат да бидат заштитени од индустриски и други објекти што испуштаат штетни материји во воздухот, со формирање зони на санитарна заштита.

Класификацијата на објектите што со испуштање штетни материји можат да ја загадат атмосферата на населбите и формирањето на зоните на санитарна заштита се определуваат со посебни сојузни прописи.

Член 13

Пред донесувањето на урбанистички планови мора да се прибави стручно мислење на органот на управата надлежен за работите на санитарната инспекција дали се обезбедени услови за заштита на воздухот од загадување во смисла на овој закон.

Член 14

Работните и други организации и други правни лица, како и поединци што имаат објекти, погони или постројки кои со испуштање штетни материји можат да го загадат воздухот над дозволените граници се должни да обезбедат вршење контрола на испуштањето на тие материји во воздухот, преку сопствена служба или преку установи определени за тоа.

Работните и други организации што вршат контрола на испуштањето на материји во воздухот, мораат да имаат за тоа потребни стручни кадри, опрема, уреди, инструменти, простории и да ги исполнуваат другите услови определени со прописи.

Член 15

Стопанските и други организации и установи што вршат контрола на испуштањето на материји во воздухот односно што вршат контрола на чистотата на воздухот се должни да водат евиденција за резултатите на контролата и на надлежните органи и организации да им доставуваат податоци и извештаи за тоа, на начин утврден со прописите на надлежниот орган.

Член 16

Трошоците во врска со давањето согласност за локација, за изградба или реконструкција односно за пуштање во работа објекти и постројки (чл. 6, 7, 8 и 9),

со утврдувањето на ефикасноста на уредите (член 11) и со контролата на испуштањето на материји што можат да го загадат воздухот (член 14), ги поднесува работната или друга организација, правното лице односно поединец, кој со своите објекти, постројки или уреди може да го загади воздухот.

Член 17

Општината на чија територија се објектите и постројките што испуштаат штетни материји во воздухот е должна да организира контрола на чистотата на воздухот над својата територија.

Две или повеќе општини можат да организираат заедничка служба за контрола на чистотата на воздухот или на друг начин да обезбедат вршење контрола на чистотата на воздухот над нивната територија.

Контрола на чистотата на воздухот во смисла на ст. 1 и 2 од овој член како и контрола на испуштањето на штетни материји во воздухот од членот 14 на овој закон вршат здравствените и други стручни установи што ќе ги определи надлежниот републички орган.

Член 18

Републиката, покрај пропишувањето на мерки за заштита на воздухот од загадување, преку надлежните органи и установи: организира и спроведува мерки кога е тоа со закон определено; ја утврдува организацијата и ги определува установите што ќе вршат контрола на испуштањето на штетни материји во воздухот и контрола на чистотата на воздухот и ги оспособува определените установи за вршење на овие работи; ја развива научноистражувачката работа во оваа област; се грижи за образованието и усовршувањето на кадрите за спроведување на заштитата на воздухот од загадување; укажува помош при проектирање и усовршување на средствата за вршење на овие задачи, како и за преземање други мерки за заштита на воздухот од загадување — кога спроведувањето на тие мерки е од интерес за целата република.

Член 19

Федерацијата, преку свои органи и Сојузниот завод за здравствена заштита: го следи степенот и причините на загадувањето на воздухот; учествува во образованието и усовршувањето на стручните кадри; ги утврдува нормативите и стандардите за заштита на воздухот од загадување; ја организира, координира и помага научноистражувачката работа во областа на заштитата на воздухот од загадување.

III. Надзор**Член 20**

Надзор над спроведувањето на овој закон и прописите донесени врз основа на него вршат општинските органи на управата надлежни за работите на санитарната инспекција, ако со овој или друг закон не е пропишано некои од инспекциските работи да вршат органите надлежни за работите на санитарната инспекција на околија, република или федерацијата.

Определени овластувања во вршењето на надзор над спроведувањето на овој закон имаат и органите на управата надлежни за работите на други инспекции (градежна и др.), согласно со прописите за организацијата и работата на тие инспекции.

Во вршењето на надзор органите надлежни за работите на санитарната инспекција се овластени:

1) да забранат изградба односно употреба на објекти, возила, постројки и уреди на места односно под услови што не обезбедуваат заштита на воздухот од загадување — додека тие услови не се обезбедат;

2) да наредат отстранување на недостатоци во објекти и постројки или на уреди, што испуштаат материји што можат да го загадат воздухот над дозволената граница;

3) да го забранат прометот на уреди за фаќање и пречистување на гасови и други штетни материи за кои не постои потврда за нивната ефикасност за наменетите цели;

4) да наредат поставање и употреба на соодветни уреди на објекти што го загадуваат воздухот над дозволената граница;

5) да наредат преземање на други мерки пропишани со закон.

IV. Казнени одредби

Член 21

Работна организација или друго правно лице ќе се казни за стопански престап со парична казна до 5.000.000 динари ако изгради или пушти во работа објект, постројка или уред кој го загадува воздухот над дозволената граница (чл. 7 и 8).

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 200.000 динари и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице.

Член 22

Работна организација или друго правно лице ќе се казни за прекршок со парична казна до 1.000.000 динари:

1) ако пушти во промет уреди што служат за фаќање и пречистување гасови или други штетни материи, чија ефикасност за наменетите цели не е утврдена од страна на определена установа (член 11);

2) ако не обезбеди вршење контрола на испуштањето во воздухот штетни материи од своите објекти, постројки и уреди (член 14);

3) ако не постапи во определениот рок според извршно решение на органот надлежен за работите на санитарната инспекција со кое се определува некоја од мерките за заштита на воздухот од загадување.

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 50.000 динари и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице.

Член 23

Работна организација или друго правно лице ќе се казни за прекршок со парична казна до 200.000 динари:

1) ако не ја води уредно пропишаната евиденција за резултатите на контролата на испуштањето на материи во воздухот односно за чистотата на воздухот или не достави податоци и извештаи за тоа (член 15);

2) ако во пропишаниот рок не ги пријави објектите, постројките и уредите што можат да го загадат воздухот (член 27).

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 20.000 динари и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице.

V. Преодни и завршни одредби

Член 24

Работните организации, други правни лица и поединци што имаат објекти и постројки што испуштаат во воздухот штетни материи над дозволената граница, се должни да постапат во согласност со одредбите на овој закон во рок од четири години од денот на неговото влегување во сила.

Со пропис на републиката можат за асанација на одделни објекти и постројки што испуштаат штетни материи во воздухот да се определат пократки рокови од рокот од ставот 1 на овој член.

Член 25

По исклучок, ако постојат материјални, технички или други објективни тешкотии за спроведување асанација на одделни објекти и постројки од членот 24 на овој закон, републиката може да определи подолг рок за асанација на определени

објекти односно постројки, кој не може да биде подолг од седум години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 26

Објекти и постројки изградени до денот на влегувањето во сила на овој закон, кои поради непостоење на технички можности не ќе ја доведат работата во согласност со одредбите на овој закон во пропишаните рокови, можат да ја продолжат работата само врз основа на посебно одобрение од надлежниот републички орган.

Член 27

Работните организации, други правни лица и поединци од членот 24 на овој закон се должни во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да му ги пријават на општинскиот орган на управата надлежен за работите на санитарната инспекција сите објекти што со својата работа или на друг начин можат да го загадуваат воздухот.

Член 28

Сојузниот секретар за здравство и социјална политика, на предлог од Сојузниот завод за здравствена заштита, донесува поблиски прописи:

1) за условите за локација и изградба на објекти и постројки и за примената на уреди за фаќање и пречистување одделни штетни материи што се испуштаат во воздухот (чл. 6, 7, 8 и 11);

2) за количините на штетни материи што можат да се испуштаат во воздухот од одделни извори на загадување на воздухот и за вкупните концентрации на материи во воздухот што можат штетно да влијаат врз здравјето на населението, како и за зоните на санитарна заштита (чл. 10 и 12);

3) за условите за вршење контрола на испуштањето на штетни материи во воздухот (член 14 став 2);

4) за начинот на водење евиденција и за податоците што ќе им се доставуваат на надлежните органи (член 15);

5) за начинот за утврдување на концентрациите на штетни материи во воздухот и за начинот на вршење контрола на чистотата на воздухот (член 17);

6) за објектите што се пријавуваат (член 27).

Сојузниот секретар за здравство и социјална политика ги донесува прописите од точ. 1 и 2 од ставот 2 на овој член во согласност со сојузниот секретар за индустрија и трговија.

Член 29

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

526.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со членот 5 ст. 2 и 3 од Законот за Сојузниот совет за координација на научните дејности и за Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот совет од 24 јуни 1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИ ШТО ДЕЛЕГИРААТ СВОИ ПРЕТСТАВНИЦИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

1. За претседател на Сојузниот совет за координација на научните дејности се именува Хумо Авдо, член на Сојузниот извршен совет.

2. За членови на Сојузниот совет за координација на научните дејности се именуваат:

Бабиќ др Иво, академик од Загреб,

Блинц др Роберт, виши научен соработник на Нуклеарниот институт „Јозеф Штефан“ во Љубљана,

Богоев Ксенте, професор на Економскиот факултет во Скопје,

Бороевиќ др Славко, професор на Земјоделскиот факултет во Земун,

Божовиќ др Борислав, професор на Медицинскиот факултет во Белград,

Куковиќ др Милан, помошник сојузен секретар во Сојузниот извршен совет,

Дамјановиќ др Звонко, професор на Природно-математичкиот факултет во Белград,

Капетановиќ Кемал, професор на Металуршкиот факултет во Зеница,

Киријас Тиберије, професор на Техничкиот факултет во Скопје,

Лакан др Маријан, професор на Технолошкиот факултет во Загреб,

Секулиќ Никола, општествено-политички работник,

Штамбук инж. Винко, директор на Институтот за научноистражувачки работи на индустријата „Гуро Гаковиќ“ во Славонски Брод,

Томовиќ др Рајко, професор на Електротехничкиот факултет во Белград,

Трумиќ Александар, професор на Техничкиот факултет во Сараево,

Уликевиќ др Марко, научен соработник на Земјоделскиот институт во Титоград,

Васиљевиќ Живан, пратеник на Сојузниот собор, и

Вратуша др Антун, пратеник на Сојузниот собор.

3. Во Сојузниот совет за координација на научните дејности делегираат за членови по еден свој претставник следните научни и други организации и органи:

Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија,

Државниот секретаријат за народна одбрана,

Југословенската заедница на социјалното осигурување,

Републичкиот орган на СР Босна и Херцеговина надлежен за работите на науката,

Републичкиот орган на СР Црна Гора надлежен за работите на науката,

Републичкиот орган на СР Хрватска надлежен за работите на науката,

Републичкиот орган на СР Македонија надлежен за работите на науката,

Републичкиот орган на СР Словенија надлежен за работите на науката,

Републичкиот орган на СР Србија надлежен за работите на науката,

Советот на академиите на науките,

Сојузот на друштвата на инженерите и техничарите на Југославија,

Сојузната комисија за нуклеарна енергија,

Сојузната стопанска комора,

Сојузниот секретаријат за образование и култура,

Сојузниот завод за меѓународна техничка соработка,

Сојузниот завод за стопанско планирање,

Заедницата на југословенските университети.

АС бр. 420

25 јуни 1965 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

527.

Врз основа на членот 49 од Законот за станбените односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА СТАНОВИТЕ СО КОИ РАСПОЛАГА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Во Одлуката за давање на користење на становите со кои располага Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/65) во точката 3 одредбата под 1 се менува и гласи:

„1) определен број станови за давање на користење на функционерите што ги избира и ги именува Сојузната скупштина, а кои се на работа во Сојузната скупштина или Сојузниот извршен совет, на претседателот и судиите на Уставниот суд на Југославија, претседателот на Врховниот суд на Југославија, претседателот на Врховниот стопански суд на Југославија, сојузниот јавен обвинител, претседателите на комисиите во Сојузниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија и во Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија, на членовите на претседателството на Сојузот на синдикатите на Југославија и на соодветните функционери во други сојузни органи и организации;“.

2. Во точката 4 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Распределбата на станови за сите други функционери на сојузните органи ја врши комисијата од точката 5 на оваа одлука.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 85

26 јуни 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

528.

Врз основа на членот 84 став 4 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/61, 30/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО МОЖАТ ДА ПРЕСМЕТУВААТ И ДА УПЛАТУВААТ АМОРТИЗАЦИЈА ЗА ОТПИШАНИ ОСНОВИ СРЕДСТВА

1. Рудниците на јаглен, метали и неметали можат да пресметуваат и уплатуваат амортизација за групите основни средства под реден број 40 — рударски објекти и реден број 65 — опрема на тие рудници (копачки, багери, скрепери, сушарници на лигнит и друго) од Тарифата на нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации, која е составен дел од Законот за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, 22/64, 52/64 и 20/65), врз основа на набавната вредност на тие средства и кога тие се веќе отпишани.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 86
26 јуни 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

529.

Врз основа на членот 194 во врска со чл. 193 и 272 од Законот за Југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/64), државниот секретар за народна одбрана пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ

Помош

Член 1

На семејството на воено лице и граѓанско лице на служба во Југословенската народна армија, што за време на мирновремена состојба во вршење на службата или во врска со службата ќе загина или умре од добиена повреда, му се доделува еднократна парична помош во износот определен со Одлуката за износот на еднократната парична помош на семејството на воено лице што при вршење на службата или во врска со службата ќе загина или умре од добиена повреда („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/65), под условите и на начинот што се определени со овој правилник.

Член 2

Како воени лица, во смисла на овој правилник, се подразбираат:

- 1) војниците (морнарите) на служење на воениот рок;
- 2) питомците на воени училишта;
- 3) активните подофициери, офицери и воени службеници;
- 4) лицата од резервен состав додека се наоѓаат на воена должност во Југословенската народна армија;
- 5) обврзниците-регрути и воените обврзници за време на заминувањето на отслужување на воениот рок односно на воена вежба, како и за време на враќањето дома по отслужување на воениот рок односно по отпуштање од воената вежба.

Како граѓански лица на служба во Југословенската народна армија се подразбираат работниците и службениците запослени во Државниот секретаријат за народна одбрана и во воените единици и установи.

Член 3

Како вршење на службата се подразбира вршење на редовна или вонредна службена работа, како и на друга работа ако таа се врши по наредба од надлежниот старешина.

Како вршење должност во врска со службата се подразбира:

- 1) заминување на службена должност односно враќање од службена должност;
- 2) заминување во Југословенската народна армија на служење воениот рок или на воена вежба, или кога по друг основ е повикан на служба во Југословенската народна армија и враќање дома од таа служба, како и заминување на војник на отсуство односно враќање од отсуство.

Се смета во смисла на овој правилник дека војникот во врска со службата загина односно умрел од добиена повреда и ако загина односно добил повреда во слободно време додека се наоѓал во воена зграда, во круг на касарна, аеродром, логор или полигон, на брод или друго пловно средство на Во-

ената морнарица, или на друго место во состав на својата единица — установа, каде што бил односно каде што според правилата на службата требало да биде под надзор на воен старешина или дежурниот орган, како и кога го загубил животот односно ја добил повредата без своја кривица во слободно време при редовно или вонредно излегување од касарна.

Не се смета дека во смисла на ставот 3 од овој член војникот во врска со службата загина односно умрел од добиена повреда, ако загина односно ако повредата поради која умрел настанала за време на самоволно излегување од касарна, самоволно оддалечување од единицата односно установата или на отсуство.

Член 4

Право на еднократна парична помош имаат членовите на семејството, и тоа:

- 1) брачниот другар — ако со загиналото односно умреното лице живеел во брачна заедница до неговата смрт;
- 2) децата родени во брак, вон брак или посвоени — ако не се постари од 18 години, односно од 26 години ако се наоѓаат на редовно школување, а без оглед на годините на животот ако се трајно и наполно неспособни за работа а неспособноста настанала пред наполнетите 18 односно 26 години;
- 3) родителите;
- 4) очувот и маштеата;
- 5) браќата и сестрите — ако не се постари од 18 години, односно од 26 години ако се наоѓаат на редовно школување, а без оглед на годините на животот ако се трајно и наполно неспособни за работа а неспособноста настанала пред наполнетите 18 односно 26 години;
- 6) дедото и бабата.

Право на еднократна парична помош нема брачен другар кој пред смртта на военото лице односно граѓанското лице на служба во Југословенската народна армија неоправдано ја напуштил брачната заедница и живеел надвор од таа заедница шест месеци или подолго. Фактот дали брачниот другар неоправдано ја напуштил брачната заедница го утврдува суд од општа надлежност во военопроцесна постапка.

Како деца се сметаат, во смисла на точката 2 од ставот 1 на овој член, и пасиночињата, внучињата и децата без родители земен на издржување, ако ги исполнуваат условите во поглед на годините на возраста определени во таа точка.

Родителите, очувот и маштеата, браќата и сестрите имаат право на еднократна парична помош, ако военото лице односно граѓанското лице нема брачен другар ниту деца или ако брачниот другар и децата немаат право на помош.

Дедото и бабата имаат право на еднократна парична помош, ако военото лице односно граѓанското лице на служба во Југословенската народна армија нема брачен другар, деца, родители, очув и маштеа, браќа и сестри или ако тие лица немаат право на помош.

Член 5

Еднократната парична помош, определена со овој правилник, не влијае врз правата на членовите на семејството што тие ги имаат според прописите за социјалното осигурување, според прописите за мирновремените воени инвалиди и според прописите односно правните правила за надоместокот на штета.

Член 6

Ако повеќе лица имаат право на еднократна парична помош, вкупниот износ на помошта што им припаѓа според одлуката од членот 1 на овој правилник се дели на еднакви делови.

Постапка за доделување помош

Член 7

Решение за доделување еднократна парична помош донесува командантот на полкот односно ста-

решината од нему рамна или повисока положба на кој му е потчинета единицата или установата во која загиналото или умреното лице било на служба или во која било упатено на служба.

Решение се донесува најдоцна во рок од еден месец од денот на предавањето на уредно барање.

Член 8

Старешината од членот 7 став 1 на овој правилник, по узнавањето дека воено лице или граѓанско лице на служба во Југословенската народна армија загинало или умрело од добиена повреда, веднаш ќе поведе постапка за утврдување дали тоа лице загинало односно умрело од добиена повреда во вршење на службата или во врска со службата.

Кога старешината од членот 7 став 1 на овој правилник ќе утврди дека воено лице односно граѓанско лице на служба во Југословенската народна армија загинало или умрело од добиена повреда во вршење на службата или во врска со службата, ќе му издаде веднаш на семејството на таквото лице уверение за тој факт. Истовремено писмено ќе го извести семејството под кои услови има право на еднократна парична помош, како и кому и во кој рок треба да поднесе барање за доделување на таа помош.

Член 9

Ако постои сомневање дека смртта не настапила под околностите од членот 1 односно членот 3 на овој правилник, старешината надлежен за донесување решение ќе формира комисија од три члена која ќе даде мислење за тоа.

Член 10

Пред да донесе решение за доделување еднократна парична помош органот што ја води постапката ги утврдува сите факти од кои зависи правото на еднократна парична помош пропишани во членот 4 од овој правилник, освен фактите што му се познати.

Фактите од членот 4 на овој правилник се утврдуваат со исправи, сведоци, изјави на странки, како и со сите други доказни средства со кои можат да се утврдат тие факти.

Доказните средства ги прибавува по службена должност органот што ја води постапката.

Член 11

Членовите на семејството можат да поднесат барање за доделување еднократна парична помош во рок од една година од денот на загинавањето односно смртта на военото лице или граѓанското лице на служба во Југословенската народна армија.

Член 12

Против првостепеното решение, освен првостепеното решение на државниот секретар за народна одбрана, членовите на семејството на загиналото односно умреното лице имаат право на жалба во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението. Жалбата му се предава на органот што го донесол решението.

Пресодни и завршни одредби

Член 13

Нерасправените и новоподнесените барања за доделување еднократна парична помош на членовите на семејството на воени лица што пред 1 јануари 1965 година го загубиле животот при вршење на службата или во врска со службата, ќе се расправата според прописите за доделување на таа помош што важеле на денот кога односното лице го загубило животот односно ја добило повредата од која умрело.

Случаите настанати од 1 јануари 1965 година до денот на влегувањето во сила на овој правилник ќе се расправат според Правилникот за помошта на фамилиите на воени лица што ќе го загубат животот при вршење на службата, а износот на еднократната парична помош ќе се определи според одлуката од членот 1 на овој правилник.

Член 14

Издатоците на име еднократна парична помош доделена според одредбите на овој правилник паѓаат на товар на претсметката на расходите на Државниот секретаријат за народна одбрана.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за помошта на фамилиите на воени лица што ќе го загубат животот при вршење на службата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/60).

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. бр. 49
28 јуни 1965 година
Белград

Државен секретар
за народна одбрана
генерал на армија,
Иван Гошњак, с. р.

530.

Врз основа на членот 41 став 3-од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64), членот 186 став 1 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65) и членот 46 став 4 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на запослувањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), во согласност со сојузниот секретар за труд, сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ

1. Основни одредби

Член 1

Обврзник на придонесот од личниот доход од работен однос, на основните и други придонеси за социјално осигурување што се плаќаат од личниот доход и на придонесот за запослување е работник што ќе оствари личен доход со работа кај државни органи, работни и други организации и приватни работодавци, како и лице чие примање се изедначува со личниот доход од работен однос, ако со закон или прописи донесени врз основа на закон не е определено поинаку.

Исплатителот на личниот доход е должен придонесите од личниот доход да ги пресмета и да ги запре од личниот доход на одделен работник и да ги уплати кај Службата на општественото книговодство на начинот пропишан со закон, со прописи донесени врз основа на закон и со овој правилник.

Член 2

Како личен доход од кој се пресметува и се плаќа придонесот од личниот доход од работен однос (во понатамошниот текст: придонесот од работен однос), во смисла на членот 40 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните и одредбите од Одлуката за паричните примања кои се сметаат како личен доход од кој се плаќа придонес од работен однос и за паричните примања кои претставуваат надоместок на фактичните трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64), се подразбира секое парично примање на работникот остварено со работа кај државни органи, работни и други организации и приватни работодавци и секое парично примање што изедначено со личен доход од работен однос, без оглед на товар на кои средства се исплатува личниот доход од работен однос.

Како личен доход од кој се пресметуваат и се плаќаат основни придонеси за социјално осигурување се подразбира личниот доход кој, според Одлуката за личниот доход кој служи за утврдување на пензискиот основ и плаќање на придонесот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65) и одредбите на членот 76 став 2, членот 110 став 2 и членот 174 став 2 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување (во понатамошниот текст: Основниот закон), служи за утврдување на инвалидскиот и пензискиот основ.

Како личен доход од кој се пресметува и се плаќа придонес за запослување се подразбира личниот доход од кој, според членот 46 став 2 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на запослувањето, се пресметуваат и се плаќаат основните придонеси за социјално осигурување.

Како остварен личен доход од работен однос се подразбира личниот доход од ст. 1 до 3 на овој член, кој на работникот му е исплатен, или е ставен во депозит во негова корист ако од која и да било причина не му е извршена исплата во рокот во кој таа им е извршена на други работници.

Член 3

Како исплатител на личен доход од работен однос, во смисла на членот 1 став 2 од овој правилник, се подразбираат државните органи, работните и други организации и приватните работодавци, кои исплатуваат лични доходи од работен однос.

Член 4

Одредбите од овој правилник во поглед на пресметувањето и уплатувањето на придонесот од личниот доход се однесуваат на исплатителите на лични доходи од работен однос и парични примања изедначени со лични доходи од работен однос во смисла на членот 150 ст. 2 и 3 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните и членот 132 точ. 1, 2, 3 и 5 од Основниот закон.

Одредбите од овој правилник во поглед на пресметувањето и плаќањето на придонесот од личниот доход се однесуваат и на примателите на лични доходи од работен однос и парични примања изедначени со лични доходи од работен однос, ако тие се должни сами да ги пресметуваат и да ги плаќаат придонесите од тие лични доходи (чл. 46 и 49 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните и членот 132 точка 4 од Основниот закон).

Член 5

Како придонеси од личниот доход, во смисла на овој правилник, се подразбираат:

- 1) придонесот од работен однос;
- 2) основните придонеси за социјално осигурување;
- 3) придонесот за запослување.

Како придонеси од работен однос се подразбираат:

- 1) сојузниот придонес од личниот доход од работен однос;
- 2) републичкиот придонес од личниот доход од работен однос;
- 3) општинскиот придонес од личниот доход од работен однос.

Како основни придонеси за социјално осигурување се подразбираат:

- 1) основниот придонес за здравствено осигурување;
- 2) основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување;
- 3) придонесот за додаток на деца.

Член 6

Покрај придонесите од членот 5 на овој правилник се пресметуваат и се плаќаат, во смисла на Основниот закон, и следните придонеси за социјално осигурување:

- 1) додатен придонес за здравствено осигурување (чл. 79 до 81 од Основниот закон);

2) вонреден придонес за здравствено осигурување (чл. 84 до 87 од Основниот закон);

3) додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување (чл. 110 и 112 до 114 од Основниот закон);

4) посебен придонес за користење здравствена заштита во странство (член 134 став 2 од Основниот закон);

5) придонес за социјално осигурување определен со републички прописи (член 136 од Основниот закон);

6) придонес за социјално осигурување за случај на повреда или болест предизвикана со несреќа при работата и за случај на заболување од професионална болест определен со републички прописи (член 20 став 1 од Основниот закон за здравственото осигурување — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и член 21 од Основниот закон за инвалидското осигурување — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65);

7) посебен придонес за додаток на деца (член 177 ст. 2 и 3 од Основниот закон).

За одделни категории осигуреници за кои врз основа на членот 76 став 3 односно членот 110 став 2 од Основниот закон се определени придонеси во постојан износ, и тие придонеси се плаќаат според посебни прописи (член 136 од Основниот закон).

Член 7

Од личниот доход на одделен работник се пресметуваат и се плаќаат придонесот од работен однос (член 5 став 2), основните придонеси за социјално осигурување (член 5 став 3) и други придонеси за социјално осигурување што се плаќаат од личниот доход ако се пропишани, како и придонесот за запослување (член 5 став 1 точка 3).

Придонесот од работен однос се пресметува по збирната стопа која важи на територијата на општината на која е седиштето на исплатителот на личниот доход, односно седиштето на погонот или друга работна единица во која е остварен личниот доход (член 23 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните), а се распоредува на одделни општествено-политички заедници на кои тој придонес им припаѓа според учеството на стопите на сојузниот, републичкиот и општинскиот придонес од личниот доход од работен однос во збирната стопа на придонесите од работен однос која важи на територијата на општината на која е живеалиштето на работникот.

II. Утврдување на основницата за пресметување и плаќање на придонесите од личниот доход

Член 8

Основницата за пресметување и плаќање на придонесот од работен однос ја сочинуваат паричните примања од членот 2 став 1 на овој правилник.

Основницата за пресметување и плаќање на основните придонеси за социјално осигурување ја сочинуваат личните доходи од членот 2 став 2 на овој правилник.

Основницата за пресметување и плаќање на придонесот за запослување ја сочинуваат личните доходи од членот 2 став 3 на овој правилник.

Член 9

Од личниот доход на одделен работник се пресметуваат и се плаќаат придонесите, и тоа:

- 1) придонесот од работен однос (член 5 став 1 точка 1) — со примена на збирната стопа на тој придонес добиена со собирање на стопите на сојузниот, републичкиот и општинскиот придонес од личниот доход од работен однос;

- 2) основните придонеси за социјално осигурување (член 5 став 1 точка 2) — со примена на збирната стопа на тој придонес добиена со собирање на стопите што се пропишани за секој од основните придонеси за социјално осигурување;

3) придонесот за запослување (член 5 став 1 точка 3) — со примена на пропишаната стопа на тој придонес.

Член 10

За работниците запослени кај приватни работодавци, придонесот од работен однос, основните придонеси за социјално осигурување и придонесот за запослување се пресметуваат од износот на личниот доход намален за износот на основните придонеси за социјално осигурување и на придонесот за запослување. Тие придонеси се пресметуваат по стопите добиени со примена на следните формули:

1) збирната стопа на придонесот од работен однос
 стопите на придонесот од работен однос $\times 100$

$=$
 $100 - (\text{стопите на основните придонеси за социјално осигурување} + \text{стопата на придонесот за запослување})$

2) збирната стопа на основните придонеси за социјално осигурување
 стопите на основните придонеси за социјално осигурување $\times 100$

$=$
 $100 - (\text{стопите на основните придонеси за социјално осигурување} + \text{стопата на придонесот за запослување})$

3) стопата на придонесот за запослување
 стопата на придонесот за запослување $\times 100$

$=$
 $100 - (\text{стопите на основните придонеси за социјално осигурување} + \text{стопата на придонесот за запослување})$

Основните придонеси за социјално осигурување и придонесот за запослување од ставот 1 на овој член приватниот работодавец ги плаќа од своите средства (член 78 став 4 од Основниот закон).

Член 11

Од личниот доход на југословенски државјани запослени кај југословенски претставништва и организации во странство (член 45 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните и член 12 став 3 од Основниот закон за здравственото осигурување), се пресметуваат и се плаќаат придонесите од личниот доход од членот 9 на овој правилник, и тоа од износот на личниот доход што тие југословенски државјани би го имале на соодветното работно место во Југославија односно на работното место на кое биле распоредени пред однењето на работа во странство, пресметан за секоја календарска година според движењето на просечниот личен доход во измината година во работната организација кај која тие лица се во работен однос.

Ако во странска земја во која е запослен југословенски државјанин од личниот доход од ставот 1 на овој член се плаќа придонес или данок, од тој личен доход нема да се пресметува ниту да се плаќа придонес од работен однос (член 45 став 1 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните) туку само придонесот за социјално осигурување.

Член 12

На разликата помеѓу личниот доход на југословенските државјани од членот 11 став 1 на овој правилник, остварен во странство (пресметан според единствениот пресметковен курс) и личниот доход кој тие југословенски државјани би го имале да се на работа во Југославија, се пресметува и се плаќа само посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство, пропишан со Одлуката за височината на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/62).

Ако на југословенски државјанин запослен во странство му е определен личен доход во странска валута, т.е. ако од тој износ се запираат и се до-

значуваат во Југославија придонеси од личниот доход што југословенскиот државјанин би ги имал ако би бил на работа во Југославија, разликата на личниот доход на која се плаќа посебниот придонес од ставот 1 на овој член е износот добиен помеѓу личниот доход кој југословенскиот државјанин го прима во странство (пресметан според единствениот пресметковен курс) и личниот доход што тој би го имал да е на работа во Југославија.

Ако југословенскиот државјанин запослен во странство плаќа придонес или данок на поради тоа не плаќа придонес од работен однос во смисла на членот 11 став 2 на овој правилник, износот на кој се пресметува и се плаќа посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство е разлика помеѓу нето примањата во странство (пресметан според единствениот пресметковен курс) и нето примањата што југословенскиот државјанин би ги имал да е на работа во Југославија.

Член 13

Југословенски државјани запослени во странство кај странски организации или поединци, што се осигурени според југословенските прописи за социјалното осигурување (член 134 став 1 точка 1 од Основниот закон) плаќаат основни придонеси за социјално осигурување, посебен придонес за користење здравствена заштита во странство и придонес за запослување.

Лицата од ставот 1 на овој член плаќаат основни придонеси за социјално осигурување за оние гранки на осигурувањето за кои се осигурени во смисла на членот 14 став 1 од Основниот закон за здравственото осигурување, членот 21 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64) и членот 18 став 2 од Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65). Основните придонеси за социјално осигурување се пресметуваат и се плаќаат по стопите и основниците што ги утврдува Собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување (точка 15 од Одлуката за личниот доход кој служи за утврдување на пензискиот основ и плаќање на придонесот и член 136 став 4 од Основниот закон).

Лицата од ставот 1 на овој член го плаќаат придонесот за запослување според основницата од членот 46 став 3 на Законот за организацијата и финансирањето на запослувањето.

Член 14

На разликата помеѓу личниот доход на југословенските државјани од членот 13 став 1 на овој правилник (пресметан според единствениот пресметковен курс) и личниот доход кој служи како основа за пресметување и плаќање на основните придонеси за социјално осигурување и на придонесот за запослување според членот 13 став 2 и 3 од овој правилник, се пресметува и се плаќа само посебен придонес за користење здравствена заштита во странство.

Југословенските државјани од членот 13 став 1 на овој правилник на кои здравственото осигурување им го обезбедува странски носител на социјално осигурување не плаќаат придонес за здравствено осигурување ниту посебен придонес за користење здравствена заштита во странство.

Лицата од ставот 2 на овој член плаќаат придонес за здравствено осигурување на членовите на потесното семејство што престојуваат во Југославија (член 14 став 2 од Основниот закон за здравственото осигурување), ако со здравственото осигурување кај странски носител на социјално осигурување не е обезбедена здравствена заштита за тие членови на семејството.

Член 15

Југословенски државјани запослени во странство кај организации во чие основање, управување или финансирање учествуваат југословенски организации (мешани друштва и сл.) што не се социјално осигурени според прописите на земјата во која

се запослени, плаќаат основни придонеси за социјално осигурување, посебен придонес за користење здравствена заштита во странство и придонес за запослување според основницата од чл. 11 и 12 на овој правилник.

Член 16

Лицата запослени на територијата на Југославија кај дипломатски односно конзуларни претставништва, кај странски и меѓународни организации или кај претставници или службеници на тие претставништва односно организации, доколку се обврзани на придонесот, сами го пресметуваат и го плаќаат придонесот од личниот доход од членот 9 на овој правилник чл. 46 и 49 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните, член 134 став 1 точка 2 од Основниот закон и член 19 став 1 точка 4 од Основниот закон за здравственото осигурување).

Член 17

На наградите на учениците на стручни училишта со практична обука, на студентите за време на практична работа во работни организации и на учениците во стопанството, како и на наградите за работа на лица за време на рехабилитација, не се плаќа придонес од работен однос туку само придонесот за социјално осигурување според републичките прописи донесени врз основа на членот 136 од Основниот закон.

Член 18

Од личните доходи на работниците кои, според републички закон или одлука на општинското собрание донесена врз основа на републички закон, се ослободени од плаќање на придонесот од работен однос (член 17 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните) не се пресметува и не се плаќа придонес од работен однос.

Член 19

Ако е за плаќање на придонесот од работен однос, на основните придонеси за социјално осигурување и на придонесот за запослување или само на еден од тие придонеси пропишано плаќање на придонесот според постојани основици (член 43 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните и член 186 став 3 од Основниот закон), тие придонеси се пресметуваат и се плаќаат со примена на стопите од членот 9 на овој правилник врз пропишаните постојани основици.

Ако исплатителот на личниот доход не врши исплата на придонесот преку банка, тој е должен придонесот за запослување да го уплати истовремено со придонесот за социјално осигурување.

Член 20

Вонредниот придонес за здравствено осигурување од личниот доход на работниците за кои плаќањето на основните придонеси за социјално осигурување и на придонесот за запослување и само на еден од тие придонеси е пропишано според постојани основици, се пресметува со примена на пропишаната стопа на тој придонес врз постојаните основици намалени со износот на придонесот од работен однос, основните придонеси за социјално осигурување (член 87 од Основниот закон) и на придонесот за запослување.

Вонредниот придонес за здравствено осигурување од личниот доход на работници за кои плаќањето на основните придонеси за социјално осигурување и на придонесот за запослување или само на еден од тие придонеси е пропишано во постојани износи се пресметува со примена на стопата на тој придонес врз износот на исплатениот личен доход намален со постојаните износи на придонесот од работен однос, основните придонеси за социјално осигурување и на придонесот за запослување.

Член 21

Од личниот доход на работниците што работат помалку од една половина на полното работно време (член 42 од Основниот закон за работните односи — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/65) и од личниот доход на уживателите на старосна пензија од членот 61 став 1 на Основниот закон за инвалидското осигурување, како и од личниот доход што лицата запослени со полно работно време ќе го остварат во дополнителна работа (точка 18 од Одлуката за личниот доход кој служи за утврдување на пензискиот основ и плаќање на придонесот) се пресметува и се плаќа придонесот од работен однос на начинот од членот 9 точка 1 на овој правилник.

Од личниот доход на работниците кои кај еден или повеќе исплатители на личниот доход работат вкупно помалку од една половина на полното работно време се плаќаат придонесот за здравствено осигурување и придонесот за инвалидско осигурување определени со републички прописи според членот 76 став 3 и членот 110 став 2 од Основниот закон.

Од личниот доход на пензионерите кои оствариле старосна пензија со полн пензиски стаж од 40 години (маж) односно 35 години (жена) или со соодветен стаж кој се смета како полн пензиски стаж па по пензионирањето ќе стапат во работен однос се плаќа само за придонесот за инвалидско осигурување за случај на несреќа при работата определен со републички прописи според членот 110 став 2 од Основниот закон. За другите пензионери што се наоѓаат во работен однос придонесите за социјално осигурување и придонесот за запослување се пресметуваат и се плаќаат на начинот предвиден за 150 став 3 од Основниот закон за придонесите и да-

Од личниот доход што лицата запослени со полно работно време ќе го остварат во дополнителна работа (став 1) не се плаќаат придонеси за социјално осигурување.

III. Рокови, место и начин на плаќањето на придонесите

Член 22

Ако исплатителот на личниот доход им исплатува на работниците во текот на месецот аконтации на личните доходи, на вкупниот износ на тие аконтации исплатителот може да пресмета придонеси од личниот доход со примена на стопите пресметани за примена врз нето примањата на работниците (член 32) со тоа што тој е должен во месечната пресметка на личниот доход на секој одделен работник да го искаже вкупниот износ на исплатениот личен доход и износите на придонесите што се плаќаат од личниот доход на одделен работник за месецот за кој се врши пресметувањето.

Член 23

Исплатителот на личен доход што своето финансиско работење го води преку Службата на општественото книговодство (што кај Службата на општественото книговодство има жиро-сметка или текушта сметка или своето финансиско работење го врши по сметковна книшка), е должен пресметаниот придонес од личниот доход да ги уплати истиот ден кога кај Службата на општественото книговодство подига средства за исплата на личните доходи и аконтации на личните доходи (член 150 став 2 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните и член 139 став 2 точка 1 од Основниот закон).

Исплатителот на личен доход кој своето финансиско работење не го води преку Службата на општественото книговодство, е должен пресметаниот износ на придонесот од работен однос да го уплати во смисла на ставот 1 од овој член во рок од 7 дена од денот на исплатата на личните доходи (член 150 став 3 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните), а пресметаниот износ на основните придонеси за социјално осигурување — на

начинот и во роковите определени во членот 139 став 2 точ. 2 и 3 од Основниот закон.

Член 24

Ако примателите на лични доходи од работен однос се должни сами да ги пресметуваат и да ги уплатуваат придонесите од личните доходи, тие ќе го уплатуваат придонесот од работен однос во рок од 7 дена од денот на приемот на личниот доход (член 49 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните) а придонесите за социјално осигурување и придонесот за запослување — првиот ден во месецот (член 139 став 2 точка 3 од Основниот закон), и тоа придонесот од работен однос кај Службата на општественото книговодство во општината на чија територија е живеалиштето на примателот на личниот доход, а придонесот за социјално осигурување и придонесот за запослување кај Службата на општественото книговодство на подрачјето на комуналната заедница на социјалното осигурување на кое е седиштето на исплатителот на личниот доход.

Член 25

Придонесот од работен однос ѝ припаѓа на општествено-политичката заедница на чија територија е живеалиштето на работникот од чиј личен доход се плаќа тој придонес (член 23 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните).

Како живеалиште од ставот 1 на овој член се смета место кое како такво се подразбира според одредбите на членот 23 ст. 2 и 3 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните.

Придонесот од работен однос, пресметан по збирната стопа од членот 9 точка 1 на овој правилник, исплатителот на личниот доход го уплатува кај Службата на општественото книговодство која се наоѓа на онаа територија на општината на која е неговото седиште. На грбот од уплатницата или на посебан прилог исплатителот на личниот доход ќе ги наведе општините на чиј територии се наоѓаат живеалиштата на работниците и износите на придонесот од работен однос пресметани од личните доходи на тие работници.

Службата на општественото книговодство од ставот 3 на овој член ги дозначува уплатените износи на придонесот од работен однос на збирната сметка на тој придонес кај Службата на општественото книговодство во општината назначена на грбот на уплатницата, и тоа во роковите предвидени во точката 37 од Наредбата за уплатата на приходите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64).

Службата на општественото книговодство на територијата на општината на која е живеалиштето на работникот, ги распоредува уплатените износи на придонесот од работен однос на сметките на одделни општествено-политички заедници на кои им припаѓа тој придонес, на начинот предвиден во членот 7 став 2 на овој правилник и во роковите предвидени во точката 37 од Наредбата за уплатата на приходите на општествено-политичките заедници.

Член 26

Од личните доходи исплатени на југословенски државјани запослени во странство (член 11) се уплатуваат придонесите од работен однос кај Службата на општественото книговодство во општината на чија територија се наоѓало живеалиштето на југословенскиот државјанин пред неговото заминување на работа во странство (член 51 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните).

Член 27

Придонесите за социјално осигурување се уплатуваат кај Службата на општественото книговодство на подрачјето на комуналната заедница на социјалното осигурување на кое се врши дејноста од која произлегува обврската за плаќање на тие придонеси, и тоа на збирната сметка на придонесите за социјално осигурување на таа комунална

заедница. Ако исплатителот на личниот доход таа дејност ја врши надвор од подрачјето на заедницата на кое го има своето седиште, тој за работниците што ги упатува да ги вршат тие работи и понатаму ги уплатува придонесите на збирната сметка на придонесите на онаа комунална заедница на социјалното осигурување кај која тие работници се веќе осигурени (член 138 од Основниот закон).

При уплатувањето на придонесите за социјално осигурување, исплатителите на личниот доход имаат право да го задржат делот од придонесот за здравствено осигурување што комуналните заедници на социјалното осигурување им го отстапуваат на име надоместок на трошоците околу извршувањето на определените обврски според чл. 98 до 103 на Основниот закон.

Член 28

Придонесот за запослување се уплатува кај Службата на општественото книговодство заедно со придонесите за социјално осигурување на начинот и под условите што се предвидени во членот 27 став 1 и членот 31 на овој правилник.

Член 29

Од личниот доход на воените осигуреници (активни подофицири, офицери и воени службеници) основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување и придонесот за запослување се уплатуваат во корист на фондовите на социјалното осигурување односно во корист на општинскиот завод за запослување.

Придонесите за здравствено осигурување од личниот доход на воените осигуреници се уплатуваат на посебна сметка на Државниот секретаријат за народна одбрана, според посебните прописи што ги донесува тој Секретаријат во смисла на членот 98 од Основниот закон. Придонесот за додаток на деца, пресметан за воени осигуреници, се уплатува на посебна сметка на Државниот секретаријат за народна одбрана во смисла на членот 183 став 1 од Основниот закон.

Член 30

Придонесите за социјално осигурување и придонесот за запослување југословенските државјани од членот 13 став 1 и членот 15 на овој правилник ги плаќаат во корист на комуналната заедница на социјалното осигурување и општинскиот завод за запослување во онаа валута во која се примаат личните доходи, и тоа преку најблискиот кореспондент на Народната банка на Југославија во односната земја, или на начин што ќе го определи Народната банка на Југославија ако во односната земја не постои кореспондент на домашните банки.

Придонесот од личниот доход на југословенски државјани запослени во домаќинства на југословенски државјани во странство, го пресметува и го уплатува исплатителот на личниот доход во онаа валута во која тој го прима личниот доход, и тоа на начинот пропишан во ставот 1 на овој член.

Ако на југословенските државјани од членот 13 став 1 на овој правилник што личните доходи во странство ги примаат во странска валута им се исплатуваат, врз основа на договорот склучен помеѓу домашната организација и странската земја односно организација, определени износи во динари, посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство тие лице го плаќаат во валутата во која ги примаат личните доходи во странство а другите придонеси за социјално осигурување и придонесот за запослување — во динари.

Ако на југословенските државјани од членот 13 став 1 на овој правилник здравственото осигурување им го обезбедува странски носител на осигурување, а се должни за членовите на потесното семејство што престојуваат во Југославија да плаќаат посебен придонес за здравствено осигурување, можат тој придонес да го плаќаат во динари.

Член 31

Исплатителот на личниот доход при уплатувањето на придонесите за социјално осигурување и на придонесот за запослување е должен на грбот од уплатницата да ги искаже износите на одделни придонеси според следната спецификација:

1) основен придонес за социјално осигурување

Дин. —

помалку отстапениот дел на придонесот за здравствено осигурување, и тоа:

а) за надоместок на личниот доход

Дин. —

б) за трошоците на здравствената заштита

" —

2) додатен придонес за здравствено осигурување

3) додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување

4) придонес за социјално осигурување за учениците во стопанството

5) придонес за запослување на работниците: на Општинскиот завод за запослување

(назив на заводот) (место)
Вкупно уплатено Дин. —

Забелешка: Личните доходи од кои се пресметани придонесите под 1 до 3 изнесуваат вкупно

Дин. —

Исплатителот на личниот доход е должен придонесите за социјално осигурување што не се наведени во спецификацијата од ставот 1 на овој член да ги уплатува со посебна уплатница.

Заедницата на социјалното осигурување кај која придонесот за запослување е уплатен со една уплатница заедно со придонесите за социјално осигурување, ќе го распореди пресметаниот и уплатен придонес за запослување назначен на грбот од уплатницата во корист на односниот општински завод за запослување.

IV. Преодни и завршни одредби

Член 32

Исплатителите кои, по исклучок, до преминувањето на утврдување на личните доходи по системот на доход, личните доходи ги пресметуваат и ги исплатуваат во него износи можат придонесот од работен однос, основните придонеси за социјално осигурување и придонесот за запослување да ги пресметуваат и да ги плаќаат по стопите пресметани за примена врз него примањата, со примена на кои се добиваат износите на придонесите што би се добиле со примена на стопите врз износот на личниот доход

Член 33

До определувањето на новите стопи на придонесот за запослување според прописите за запослување работници, тој придонес ќе се уплатува по стопа од 0,5% во смисла на членот 1 став 2 од Законот за привремено продолжување на важењето на стопите на придонесот за социјално осигурување определени за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/65).

Член 34

Придонесот од работен однос и придонесите за социјално осигурување, придонесот за додаток на

деца и придонесот за запослување, се пресметуваат и се плаќаат по стопите кои важат на денот на исплатата на личниот доход.

Член 35

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на пресметување и плаќање на придонесите од личниот доход на работниците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/65).

Член 36

Пресметувањето и плаќањето на придонесите од личниот доход на работниците според одредбите на овој правилник ќе се врши од 1 јули 1965 година.

Член 37

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7191/1

25 јуни 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

531.

Врз основа на членот 44 став 1 и членот 46 од Основниот закон за административните такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И ЗА ЕМИТИРАЊЕ И УПОТРЕБА НА ТАКСЕНИ МАРКИ

Член 1

За списи и дејствија кај органи во Југославија административните такси (во понатамошниот текст: таксите) се плаќаат во таксени марки, а за списи и дејствија кај дипломатски и конзуларни претставништва на Југославија во странство — во конзуларни таксени марки.

По исклучок од одредбата на ставот 1 на овој член, таксите се плаќаат во готово:

1) ако таксата за некој спис или дејствие кај орган во Југославија изнесува повеќе од 20.000 динари;

2) ако таксата за некој спис или дејствие кај дипломатско или конзуларно претставништво на Југославија во странство изнесува повеќе од 30.000 динари;

3) ако е плаќањето на такса во готово пропишано со Основниот закон за административните такси, односно со неговата таксена тарифа, без оглед на износот на таксата (тар. бр. 28, 47, 63, 64 и др.);

4) таксите што ги плаќаат таксени обврзници со седиште, живеалиште или престојувалиште во Југославија за работа на дипломатски и конзуларни претставништва на Југославија во странство. Овие такси се плаќаат во динари, а се уплатуваат на определена сметка на приходи од конзуларни такси кај банките во Југославија;

5) таксите што ги плаќаат таксени обврзници од странство за работа на органи во Југославија. Овие такси се плаќаат во странска валута по важечкиот курс.

Таксен обврзник што платил такса во готово прилага кон односниот спис еден примерок од потврдата за платената такса, како доказ дека платил такса за тој спис.

Член 2

Таксата се плаќа однапред, во моментот на настанувањето на таксената обврска за одделни списи и дејствија, и тоа:

- 1) за поднесоци — во време кога се предаваат или се изјавуваат во записник;
- 2) за решенија, одобренија, уверенија и други исправи — во време на поднесувањето на барање за нивно издавање;
- 3) за управни дејствија — во време на поднесувањето на барање за извршување на тие дејствија.

Член 3

Таксата се плаќа наназад по настанувањето на таксената обврска според членот 2 на овој правилник:

- 1) за списи и дејствија за кои е плаќањето на такса наназад пропишано со Основниот закон за административните такси, односно со неговата таксена тарифа, како и кога износот на таксата не може да биде однапред познат (тар. бр. 47, 49, 65 и др.);
- 2) за решенија што подлежат на такса поголема од 10.000 динари.

Таксите според точката 1 на ставот 1 од овој член се плаќаат во роковите што се пропишани со таксената тарифа, а ако не е пропишано време за плаќање — во рок од 15 дена по настанувањето на услови што овозможуваат утврдување на вкупниот износ на таксата.

Таксите според точката 2 на ставот 1 на овој член се плаќаат пред да ѝ се врати односното решение на странката.

Член 4

Таксените марки се лепат:

- 1) за поднесок — на самиот поднесок;
- 2) за решение, одобрение, уверение или друга исправа:
 - а) кај органи во Југославија — на поднесокот со кој странката бара издавање на односната исправа;
 - б) кај дипломатски и конзуларни претставништва на Југославија во странство — на исправата која се издава по барање на странката (решение, уверение, патна исправа и др.);
 - 3) за службени дејствија:
 - а) кај органи во Југославија — на поднесокот со кој е барано извршување на службено дејствие;
 - б) кај дипломатски и конзуларни претставништва на Југославија во странство — на актот со кој се констатира извршување на службено дејствие (препис, превод, заверка и сл.).

Член 5

Поништување на таксени марки што се лепат на поднесок врши органот надлежен за прием на поднесокот, а во другите случаи — органот што го донесува или ѝ го врачува на странката решението или друга исправа, односно кој го врши дејствието за кое се плаќа таксата.

Поништувањето на таксени марки се врши со печат на органот од ставот 1 на овој член, а ако е можно и со зумба со зборот: „поништено“.

Член 6

Решението за емитирање и пуштање во оптек на таксени марки го извршува Народната банка на Југославија или друга организација на која таа работа врз основа на спогодба ќе ѝ биде доверена.

На Народната банка на Југославија или на друга организација ѝ припаѓа право на провизија за покривање на трошоците во врска со работите според ставот 1 на овој член и со вршењето на дистрибуција на таксените марки.

Член 7

Овластените малопродавачи на таксени марки можат да купуваат таксени марки само кај благајни што вршат дистрибуција на тие марки.

Член 8

Лица што од која и да е причина не употребат таксени марки што се во оптек, можат да ги заме-

нат за готови пари само кај благајни што вршат дистрибуција на таксени марки.

При замена на таксени марки според ставот 1 на овој член, како и при враќање на такса што била платена во таксени марки, се исплатува вредноста на марките во готови пари, по одбивање на малопродавачката провизија.

Член 9

Овластените малопродавачи на таксени марки, организации и лица можат таксените марки од текушта емисија што кај нив случајно ќе се оштетат да ги заменат за нови, кај благајните споменати во членот 7 на овој правилник.

Нема да се врши замена на оние таксени марки што биле залепени на некој спис или се така оштетени што да не може да се утврди дали се употребени или случајно оштетени.

Член 10

Таксените марки од поранешна емисија престануваат да важат со денот што е определен со решение на надлежниот орган.

Овластените малопродавачи на таксени марки и други организации и лица што имаат исправни таксени марки од поранешна емисија можат да ги заменат во рок од 60 дена по денот до кој е дозволена нивна употреба во смисла на ставот 1 од овој член.

Замена на таксени марки од поранешна емисија се врши за таксени марки од нова емисија кај благајните споменати во членот 7 на овој правилник.

Член 11

Уништување на таксени марки од поранешна емисија (член 10 став 1) и на оштетени таксени марки од текушта емисија што поради оштетување се заменети (член 9 став 1) врши комисија на Народната банка на Југославија односно организациите од членот 6 став 1 на овој правилник.

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат: Правилникот за извршување на Законот за административните такси („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/60 и 24/61) и Решението за начинот на продажба на таксени и даночни вредносници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/51).

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4-8826/1
23 јуни 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

532.

Врз основа на членот 14 од Законот за придонесот за станбена изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/61, 52/61 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63 и 8/65), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИК КОТ ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Член 1

Во Правилникот за примена на Законот за придонесот за станбена изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/61, 10/62 и 16/62) во членот 2 став 1 зборовите: „придонесот за буџетите од личниот до-

ход“ се заменуваат со зборовите: „придонесот од личниот доход од работен однос“.

Ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„Како личен доход, во смисла на овој правилник, се подразбираат сите парични примања од кои се пресметува и се плаќа придонес од личниот доход од работен однос според одредбите на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64 и Правилникот за начинот на пресметување и плаќање на придонесите од личниот доход на работниците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/65).

Ако придонесот од личниот доход од работен однос се пресметува и се плаќа според паушални основици, како основица за пресметување и плаќање на придонесот за станбена изградба служат тие паушални основици.“

Во ставот 4 зборовите: „редовните придонеси“ се заменуваат со зборот: „придонесите“.

Член 2

Во членот 5 зборовите: „редовните придонеси“ се заменуваат со зборот: „придонесите“, зборовите: „односно минималните“ се бришат, а зборовите: „Правилникот за пресметување и плаќање на придонесите од личниот доход од работен однос“ се заменуваат со зборовите: „Правилникот за начинот на пресметување и плаќање на придонесите од личниот доход на работниците“.

Член 3

Во членот 6 ставот 2 се брише.

Досегашните ст. 3 до 5 стануваат ст. 2 до 4.

Новиот став 4 се менува и гласи:

„Придонесот за станбена изградба се уплатува во роковите и на начинот на кој се уплатува придонесот од личниот доход од работен однос според одредбите на чл. 23 до 26 од Правилникот за начинот на пресметување и плаќање на придонесите од личниот доход на работниците.“

Член 4

Во членот 7а зборовите: „онаа општина на чие подрачје се наоѓа седиштето на исплатителот на личните доходи во земјата“ се заменуваат со зборовите: „онаа општина на чија територија се наоѓало живеалиштето на југословенски државјанин пред неговото заминување на работа во странство“.

Член 5

Во членот 8 зборот: „банката“ се заменува со зборовите: „Службата на општественото книговодство“.

Член 6

Во членот 11 зборовите: „Правилникот за пресметување и плаќање на придонесите од личниот доход од работен однос“ се заменуваат со зборовите: „Правилникот за начинот на пресметување и плаќање на придонесите од личниот доход на работниците“.

Член 7

Во членот 11а став 1 зборовите: „народната република“ се заменуваат со зборот: „републиката“, а зборовите: „во 1962 година“ — со зборовите: „во 1965 година“.

Во ставот 2 зборовите: „народната република“ се заменуваат со зборот: „републиката“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Исплатителот на личниот доход е должен на грбот на уплатницата да ги наведе општините од ст 1 и 2 на овој член и износите на придонесот за станбена изградба што им припаѓаат на фондските за станбена изградба на тие општини.“

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1 — 3 — 7980/1

1 јули 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Киро Глигоров, с. р.

533.

Врз основа на членот 13 став 2 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65), во согласност со сојузниот секретар за индустрија и трговија, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСНОВНИТЕ ПОДАТОЦИ ОД ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА ШТО ИНВЕСТИТОРИТЕ ОД ОБЛАСТА НА МЕЛИОРАЦИЈАТА НА ЗЕМЈИШТА, РЕГУЛАЦИЈАТА НА РЕКИ, ЗАШТИТАТА ОД ПОПЛАВИ И ИЗГРАДБАТА НА РИБНИЦИ СЕ ДОЛЖНИ ДА МУ ГИ ДОСТАВУВААТ НА ОРГАНОТ НА УПРАВАТА НА ОКОЛИСКИОТ НАРОДЕН ОДБОР

1. Во Наредбата за основните податоци од инвестиционата програма што инвеститорите од областа на мелиорацијата на земјишта, регулацијата на реки, заштитата од поплави и изградбата на рибници се должни да му ги доставуваат на органот на управата на околинскиот народен одбор („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62) во називот на наредбата зборовите: „органот на управата на околинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите: „општинскиот орган на управата“.

2. Во точката I во уводната реченица зборовите: „органот на управата на околинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите: „општинскиот орган на управата“, а по зборовите: „за работите на земјоделството“ запирката и зборовите: „а каде не постојат околии — на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на земјоделството“ се бришат.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

6 бр. 351-4/1

5 јуни 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

534.

Врз основа на членот 13 став 2 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65), во согласност со сојузниот секретар за индустрија и трговија, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСНОВНИТЕ ПОДАТОЦИ ОД ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА ШТО СЕ ДОЛЖНИ ИНВЕСТИТОРИТЕ ОД ОБЛАСТА НА УРЕДУВАЊЕТО НА ПОРОИТЕ И ЗАШТИТАТА НА ЗЕМЈИШТАТА ОД ЕРОЗИЈА ДА МУ ГИ ДОСТАВУВААТ НА ОРГАНОТ НА УПРАВАТА НА ОКОЛИСКИОТ НАРОДЕН ОДБОР

1. Во Наредбата за основните податоци од инвестиционата програма што се должни инвес-

титорите од областа на уредувањето на пороите и заштитата на земјиштата од ерозија да му ги доставуваат на органот на управата на околискиот народен одбор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62) во називот на наредбата зборовите: „органот на управата на околискиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите: „општинскиот орган на управата“.

2. Во точката I во уводната реченица зборовите: „органот на управата на околискиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите: „општинскиот орган на управата“, а по зборовите: „и заштитата на земјишта од ерозија“ записката и зборовите: „а каде не постојат околии — на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на уредувањето на пороите и заштитата на земјиштата од ерозија“ се бришат.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

6 бр. 351-4/2
14 јуни 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

535.

Врз основа на членот 36 став 3 од Законот за стопанските престапи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/65), сојузниот секретар за правосудство пропишува

У П А Т С Т В О ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПАРИЧНИ КАЗНИ И ЗАШТИТНИ МЕРКИ ИЗРЕЧЕНИ ЗА СТОПАНСКИ ПРЕСТАПИ

1. Евиденцијата за парични казни и заштитни мерки изречени за стопански престапи (во понатамошниот текст: евиденција) се води за сите правни и одговорни лица што со правносилни пресуди на стопански судови се осудени за стопански престапи.

2. Евиденцијата ја води окружниот стопански суд, и тоа:

а) ако пресудата во прв степен ја изрекол окружен стопански суд — тој суд;

б) ако пресудата во прв степен ја изрекол виши стопански суд — окружниот стопански суд на чие подрачје е седиштето на осуденото правно лице;

в) ако пресудата во прв степен му ја изрекол виши стопански суд само на одговорното лице — окружниот стопански суд на чие подрачје е седиштето на правното лице кај кого одговорното лице било запослено.

По исклучок од одредбата под а) на ставот 1 од оваа точка, ако пресудата во прв степен ја изрекол окружен стопански суд надвор од подрачјето на кое е седиштето на правното лице (член 55 став 2 од Законот за стопанските престапи), евиденцијата ја води окружниот стопански суд на чие подрачје е седиштето на правното лице.

3. Евиденцијата се води по системот на картотека. За секое осудено правно или одговорно лице се води посебен картон. Ако со иста пресуда се осудени повеќе одговорни лица во правното лице, за секое одговорно лице се води посебен картон.

За осудено правно лице картонот ги содржи следните податоци:

1) назив (фирма) на правното лице, вид на дејноста и седиште;

2) стопански суд што ја изрекол пресудата во прв степен и стопански суд што ја изрекол пресу-

дата во втор степен (број и датум на пресудата), како и датум на правносилноста на пресудата;

3) стопански престап за кој е изречена осудата (член и назив на законот односно уредбата);

4) износ на паричната казна и одлука за условна осуда;

5) изречена заштитна мерка;

6) забелешки.

За осудено одговорно лице картонот ги содржи следните податоци:

1) презиме и име, име на таткото и моминско презиме и име на мајката;

2) ден, месец и година на раѓањето;

3) место на раѓањето и република;

4) државјанство;

5) живеалиште (со точна адреса);

6) работно место (должност што ја врши во правното лице);

7) стопански суд што ја изрекол пресудата во прв степен и стопански суд што ја изрекол пресудата во втор степен (број и датум на пресудата), како и датум на правносилноста на пресудата;

8) стопански престап за кој е изречена осудата (член и назив на законот односно уредбата);

9) износ на паричната казна и одлука за условна осуда;

10) изречена заштитна мерка;

11) забелешки.

Ако е со иста пресуда правното или одговорното лице осудено за повеќе стопански престапи со примена на различни прописи, во картонот се внесува членот и називот на секој пропис.

4. Запишувањата во евиденцијата се вршат врз основа на податоците од пресудата и другите податоци што се наоѓаат во списите.

Во рубриката „Забелешки“ се запишуваат измените на правносилната пресуда (по повод барање за заштита на законитоста или повторување на постапката) и други промени на податоци запишани во картонот, како и одлуки за бришење на осудата, за бришење на условната осуда или за престанок на заштитната мерка забрана на вршење определена должност односно на правната последица на осудата.

Запишувањето во картоните се врши со рака или пишувачка машина. Запишувањата мораат да бидат јасни и уредни, а прецртаните места мораат да останат читливи. Ако запишувањето се врши со рака, називот на правното лице и презимето и името на одговорното лице се запишуваат со печатни букви.

Картоните се слагаат по азбучен односно абecedен ред — со ознака на десниот горен агол на почетната буква од називот на правното лице односно од презимето на одговорното лице.

5. Ако стопанскиот суд што ја изрекол пресудата во прв степен не е надлежен за водење евиденција, тој на надлежниот окружен стопански суд ќе му достави податоци за правносилната пресуда кои се внесуваат во картонот, а ќе го извести и за дополнителна промена на податоците (точка 4 став 2).

Стопанскиот суд што ја изрекол пресудата во прв степен е должен извештајот од ставот 1 на оваа точка да го достави во рок од 15 дена од денот на правносилноста на својата пресуда или друга одлука, а ако за работата по повод правен лек решавал виши суд — од денот на приемот на одлуката на тој суд.

Извештаите врз основа на кои се врши запишување во картоните се заведуваат во уписникот „R“ и се чуваат одвоено.

6. Податоци од евиденцијата можат да се дадат само ако за тоа постојат оправдани причини (член 39 од Законот за стопанските престапи). Треба да се смета дека постојат оправдани причини ако податоци бара суд, јавно обвинителство или орган на инспекцијата, по повод постапка за нов стопански престап кој се води против лице чија осуда е евидентирана. Во другите случаи оправданоста на причините ја цени претседателот на окружниот стопански суд што ја води евиденцијата или судијата што тој ќе го определи.

Податоци за бришена осуда можат да му се дадат само на суд, јавно обвинителство или на органи на инспекцијата, во врска со постапка што се води против лице чија поранешна осуда е бришена.

7. Ако податоци од евиденцијата бара лице што тие податоци ќе ги користи за лична употреба, овие податоци се даваат во форма на уверение.

За издавање уверенија е надлежен окружниот стопански суд што ја води евиденцијата.

Во уверението што се издава врз основа на евиденција не смее да се споменува бришена осуда.

8. Евиденцијата според ова упатство се води за сите пресуди што станале правносилни по денот на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за стопанските престапи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65).

9. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 332/2
23 јуни 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за правосудство,
Милорад Зориќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 54 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА ПРАШАЊА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ

За помошник претседател на Советот за прашања на иселениците се назначува Бранко Павиќ, досегашен секретар на тој Совет.

Б. бр. 144
18 јуни 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 54 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

За помошник претседател на Сојузната комисијата за физичка култура се назначува Маријан

Фландер, досегашен секретар на таа Комисија.

Б. бр. 145
18 јуни 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 32 од Основниот закон за јавното правобранителство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СОЈУЗНИОТ ЈАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

За заменик на Сојузниот јавен правобранител се назначува Енвер Крзиќ, досегашен правен советник на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

Б. бр. 147
26 јуни 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 54 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО

За помошник претседател на Комисијата за културни врски со странство се назначува Душан Вејновиќ, досегашен помошник секретар на таа Комисија.

Б. бр. 148
26 јуни 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 54 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1. За претседател и членови на Сојузната комисија за физичка култура се назначуваат:

за претседател:

1) Селмо Хашимбеговиќ, пратеник на Сојузниот собор на Сојузната скупштина;

за членови:

2) Милан Ерцеган, генерален секретар на Југословенскиот сојуз на организациите за физичка култура;

- 3) Маријан Фландер, помошник претседател на Сојузната комисија за физичка култура;
 4) Милена Гардашевиќ, член на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија;
 5) Никола Георгиевски, заменик сојузен секретар за здравство и социјална политика;
 6) Владо Ивковиќ, началник на Управата за персонални работи на Сојузниот извршен совет;
 7) Родољуб Јемуовиќ, потсекретар во Сојузниот секретаријат за образование и култура;
 8) Маријан Ланц, директор на Високата школа за физичко воспитување во Загреб;
 9) Гуро Лончаревиќ, генерал-потполковник на Југословенската народна армија;
 10) Бранко Полић, директор на Југословенскиот завод за физичка култура;
 11) Павле Шавли, член на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на младината на Југославија;

12) Тима Врбашки, член на Претседателството на Постојаната конференција на градовите.

2. Претседателите на комисиите за физичка култура на републичките извршни совети се членови на Сојузната комисија за физичка култура по положбата.

3. Досегашните членови на Сојузната комисија за физичка култура што не се назначени со ова решение се разрешуваат од своите функции во Комисијата.

Б. бр. 146
 18 јуни 1965 година
 Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
 Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 51 од Законот за сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/65), Сојузниот извршен совет доносува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ

1. За членови на Сојузниот комитет за туризам се назначуваат:

- 1) Ристо Бајалски, потпретседател на Сојузната стопанска комора;
 2) Владимир Цериќ, заменик сојузен секретар за финансии;
 3) Љубомир Дрндиќ, помошник претседател на Сојузниот комитет за туризам;
 4) Карло Форте, помошник секретар во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи;
 5) Јосип Гарван, помошник секретар во Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија;
 6) Воин Гузина, помошник државен секретар во Државниот секретаријат за надворешни работи;
 7) Радомир Коматина, генерален директор на Службата на општественото книговодство;
 8) Душан Мариќ, генерален секретар на Туристичкиот сојуз на Југославија;
 9) Милијан Неоричиќ, сојузен секретар за сообраќај и врски;
 10) Аугустин Папиќ, заменик сојузен секретар за надворешна трговија;
 11) Густав Влахов, сојузен секретар за информации;

12) Јоже Закоњшек, директор во Сојузниот завод за стопанско планирање.

2. Досегашните членови на Сојузниот комитет за туризам што не се назначени со ова решение се разрешуваат од функцијата на член на Сојузниот комитет за туризам.

Б. бр. 149
 26 јуни 1965 година
 Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
 Петар Стамболиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
525. Указ за прогласување на Основниот закон за заштита на воздухот од загадување	1181
Основен закон за заштита на воздухот од загадување — — — — —	1181
526. Одлука за именување претседател и членови на Сојузниот совет за координација на научните дејности и за определување организации и органи што делегираат свои претставници за членови на Сојузниот совет за координација на научните дејности — — — — —	1183
527. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за давање на користење на станите со кои располага Сојузниот извршен совет — — — — —	1184
528. Одлука за определување на стопанските организации што можат да пресметуваат и да уплатуваат амортизација за отпишани основни средства — — — — —	1184
529. Правилник за условите и начинот за доделување еднократна парична помош — — — — —	1185
530. Правилник за начинот на пресметување и плаќање на придонесите од личниот доход на работниците — — — — —	1186
531. Правилник за начинот на плаќање административни такси и за емитирање и употреба на таксени марки — — — — —	1191
532. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за примена на Законот за придонесот за станбена изградба — — — — —	1192
533. Наредба за измени на Наредбата за основните податоци од инвестиционата програма што инвеститорите од областа на мелиорацијата на земјишта, регулацијата на реки, заштитата од поплави и изградбата на рибници се должни да му ги доставуваат на органот на управата на околинскиот народен одбор — — — — —	1193
534. Наредба за измени на Наредбата за основните податоци од инвестиционата програма што се должни инвеститорите од областа на уредувањето на пороите и заштитата на земјиштата од ерозија да му ги доставуваат на органот на управата на околинскиот народен одбор — — — — —	1194
535. Упатство за водење евиденција за парични казни и заштитни мерки изречени за стопански престапи — — — — —	1194